



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 10 февруари 1978
Скопје
Број 5 Год. XXXIV

Претплатата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 6 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

45.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 24. I. 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Стојан Јовче Ристевски, од Битола.

II

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 месеци на:

1. Стојан Трајко Пеов, од Штип,
2. Љубомир Раде Станковски, од с. Буковљане,
3. Никола Љубен Стојчев, од с. Старо Коњарево,
4. Блажо Бранко Колев, од Кавадарци.

III

Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 година на:

1. Борис Стојан Гичев, од с. Уланци.

IV

Неиздржаниот дел од казната се намали за 2 години на:

1. Ристо Стојан Вангеловски, од Скопје,
2. Алија Руфат Пајазит, од Скопје.

V

Изречената казна затвор во траење од 15 дена се замени со условна осуда со тоа што казната нема да се изврши ако осудената во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Верка Соте Стефаноска, од Крушево.

VI

Изречената казна затвор во траење од 2 месеци се замени со условна осуда со тоа што казната нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Хаки Селман Абдула, од Скопје,
2. Кемал Нијази Абдула, од Скопје,
3. Ремзи Нијази Абдулов, од Скопје.

VII

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што казната нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Дамјан Србои Вељановски, од с. Безево.

VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што тој дел од казната нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Илија Лазо Пецов, од Кавадарци,
2. Добре Крсте Петревски, од с. Креница.

IX

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што казната нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Вошко Тодор Звездакоски, од с. Бучин.

X

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што казната нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Цветан Нове Филиповски, од с. Жван.

XI

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што казната нема да се изврши ако осудената во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Станика Серафим Тодорова, од с. Истибање.

XII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 13-73
24 јануари 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

46.

Врз основа на член 69 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ бр. 3/73 и 17/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1977 ГОДИНА

I

Во Републичкиот буџет за 1977 година се врши намалување на средствата за посебни намени и тоа:

Во раздел 1 Собрание на Социјалистичка Република Македонија, во позицијата 6 (01-2) Придонос за комунално уредување на градежното земјиште, износот „150.000“ се заменува со „30.000“; во позицијата 7 (01-2) Трошоци за републички избори на делегати, износот „100.000“ се заменува со „10.000“; во позицијата 8 (01-2) Трошоци за директни и специјални телефони износот „540.000“ се заменува со износот „480.000“; во позицијата 10 (01-2) Трошоци за приеми и пречеци, износот „600.000“ се заменува со износот „550.000“; во позицијата 13 (01-2) Трошоци за преведување на албански и турски јазик, износот „50.000“ се брише; во позицијата 14 (01-2) Трошоци за надворешни лица кои учествуваат во работата на телата на Собранието, износот „400.000“ се заменува со износот „200.000“; во пози-

цијата 15 (01-2) Трошоци за издавање и испраќање на „Делегатски информатор“, износот „2.500.000“ се заменува со износот „2.000.000“; во позицијата 16 (01-2) Стручна литература, износот „300.000“ се заменува со износот „200.000“.

Во раздел 2 — Претседателство на СР Македонија, во позицијата 21 (01-1) Материјални расходи во редовната дејност, износот „240.000“ се заменува со износот „220.000“.

Во раздел 3 Совет на Републиката во позицијата 30 (01-1) Материјални расходи во редовната дејност износот „80.000“ се заменува со „60.000“; во позицијата 32 (01-2) Паушали на членовите на Советот, износот „230.000“ се заменува со износот „130.000“; во позицијата 34 (01-2) Трошоци за директни и специјални телефони, износот „30.000“ се заменува со износот „10.000“; во позицијата 35 (01-2) Трошоци за приеми и пречеци, износот „80.000“ се заменува со износот „10.000“; во позицијата 36 (04-1) За набавка на опрема, одржување и реконструкција, износот „70.000“ се брише.

Во раздел 4, глава 3 — Секретаријат за кадровски прашања, во позицијата 58 (01-1) Материјални расходи во редовната дејност, износот „121.000“ се заменува со износот „60.000“; во позицијата 60 (01-2) Трошоци за подготвување на кадри за работа во сојузната управа на ССРН, износот „1.000.000“ се заменува со износот „430.000“.

Во раздел 8 — Републички секретаријат за внатрешни работи, во позицијата 92 (01-2) За назначување и опремување на нови работници во РСВР и во општинските органи за внатрешни работи, износот „8.000.000“ се заменува со износот „6.000.000“; во позицијата 94 (04-1) За набавка на опрема и други потреби од Програмата, износот „20.000.000“ се заменува со износот „19.000.000“.

Во раздел 14 — Републички секретаријат за здравство и социјална политика, во позицијата 172 (08) — Боречки додаток, износот „2.500.000“ се заменува со износот „1.980.000“; во позицијата 173 (09) — Болнички трошоци за душевно болни, износот „6.500.000“ се заменува со износот „5.000.000“; во позицијата 178 (09) Трошоци за здравствена заштита на странци, износот „120.000“ се заменува со износот „80.000“.

Во раздел 16 — Републички секретаријат за финансии, во позицијата 194 (01-2) Средства за заедничка потрошувачка на републичките органи, износот „11.500.000“ се заменува со износот „11.440.000“, во позицијата 207 (18-5) За отплата на анuitети по користени кредити и заеми, износот „17.500.000“ се заменува со износот „17.340.000“.

Во раздел 18 — Републички секретаријат за сообраќај и врски, во позицијата 222 (01-2) Трошоци за инспекторски служби, износот „280.000“, се заменува со износот „250.000“; во позицијата 225 (01-2) Трошоци за учество во мешовити комисији, износот „60.000“ се заменува со „20.000“.

Во раздел 31 — Републички завод за техничка соработка, во позицијата 310 (01-2) Трошоци за проширена техничка помош, соработка, консултации, семинари и партиципација, износот „600.000“ се заменува со износот „525.000“.

Во раздел 33 — Републичка комисија за верски прашања, во позицијата 326 (01-1) Материјални расходи во редовната дејност, износот „60.000“, се заменува со „50.000“; во позицијата (327) (03) Помош на верските организации, износот „3.500.000“ се заменува со износот „3.440.000“.

Во раздел 39 — Окружни судови од општа надлежност 2 Окружен суд Скопје, во позицијата 359 (01-2) Надоместок за затоплување, износот „700.000“ се заменува со износот „690.000“; во позицијата 361 (01-2) Надоместок за спровод на осудени лица, износот „80.000“, се заменува со износот „25.000“.

Во раздел 40 — Окружни стопански судови — 2 Окружен стопански суд Скопје, во позицијата 374 (01-1) Материјални расходи во редовната дејност, износот „1.500.000“, се заменува со износот „1.300.000“.

Во раздел 49 — Окружни судови од општа надлежност — 1 Окружен суд Битола, во позицијата 352 (01-2) Дневници на судии поротници, сведоци и вешти лица, износот „300.000“ се заменува со износот „275.000“.

Во раздел 40 — Окружни стопански судови — 1. Окружен стопански суд Битола, во позицијата 371 (01-2) Дневници на судии поротници, сведоци и вешти лица, износот „45.100“ се заменува со износот „25.100“.

II

Во Републичкиот буџет за 1977 година се врши зголемување на средствата за посебни намени и тоа:

Во раздел 16 — Републички секретаријат за финансии, во позицијата 196 (01-2) За валоризација на личните доходи, износот „81.443.000“ се заменува со износот „82.259.653“; во позицијата 205 (17-1) Текковна буџетска резерва, износот „22.217.300“ се заменува со износот „28.305.647“.

III

Измените од претходните точки, Републичкиот секретаријат за финансии ќе ги спроведе во билансниот дел на Републичкиот буџет при изготвувањето на завршната сметка на Буџетот.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 23-152/1
20 јануари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

47.

Врз основа на член 5 од Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 18/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ВО НАСТРАДАНИТЕ ОПШТИНИ ВО РЕПУБЛИКАТА

1. Од средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди, на општините кои претрпеле штети од елементарни непогоди во 1977 година, им се даваат средства за отстранување на последиците и тоа на следниве општини:

— Битола	1.500.000 дин.
— Тетово	1.000.000 „
— Струга	1.000.000 „
— Охрид	600.000 „
— Прилеп	600.000 „
— Берово	500.000 „

2. Средствата на солидарноста од претходната точка се даваат без обврска на враќање, а ќе се користат во согласност со членот 6 од Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-158/1
20 јануари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

48.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а во врска со член 1 од Договорот за премиите и компензациите за определени земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 61/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СВЕЖО МЕСО

1. Во Одлуката за начинот на формирањето на малопродажните цени за свежо месо („Службен весник на СРМ“ бр. 24/75, 35/76, 38/76, 43/76, 17/77, 30/77, 32/77 и 39/77), точката 6 се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 15 јануари 1978 година.

Бр. 23-106/1
20 јануари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

49.

Врз основа на член 25 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1977 година („Службен весник на СРМ“ број 44/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1975 ГОДИНА

1. Важноста на Одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко во 1975 година („Службен весник на СРМ“ број 19/75, 1/76, 24/76, 16/77 и 30/77) се продолжува до крајот на 1978 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 1977 година.

Бр. 12-2627/1
29 декември 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

50.

Врз основа на член 17 став 2, а во врска со член 21 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Илија Јовчевски, помошник на претседателот на Советот за иселенички прашања на Извршниот совет, повторно се именува на истата функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2799/1
29 декември 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

51.

Врз основа на член 16 став 1 и член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Киро Коштанов, помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи, повторно се именува на истата функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2800/1
29 декември 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

52.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Густав Влахов, амбасадор на СФРЈ во Австрија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2801/1
29 декември 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

53.

Врз основа на член 43 став 4 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

1. Се именува за помошник на директорот на Републичкиот завод за статистика Атанас Николовски, раководител на Групата за работна сила и самоуправување во Заводот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2802/1
29 декември 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

54.

Врз основа на член 16 став 1 и член 43 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

1. Боро Пекевски, директор на Републичкиот завод за статистика, повторно се именува на истата функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2803/1
29 декември 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

55.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР**

1. Се разрешува од должност главен републички градежен инспектор инж. Велко Сапунчиев, поради истекот на времето за кое беше именуван.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-192/1
20 јануари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

56.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР**

1. Се именува за главен републички градежен инспектор м-р инж. Крум Трајковски, директор на Проектантската работна организација „Македонија-проект“ — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-193/1
20 јануари 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

57.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, оценувајќи ја уставноста и законитоста на самоуправните акти на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ во Прилеп и тоа: Статутот на работната организација од 28 декември 1973 година, Правилникот за распределба на личните доходи од 21 октомври 1972 година; Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за распределба на личните доходи од 7 ноември 1975 година; Правилникот за усогласување на членовите 17 и 22 од Правилникот за распределба на личните доходи во врска со Општествениот договор за распределување на личните доходи и со членот 47 од Статутот на комбинатот од 5 јули 1975 година, сите акти донесени од централниот работнички совет на комбинатот, на седницата од 7 декември 1977 година донесе

ОДЛУКА**1. СЕ УКИНУВААТ:**

а) Статутот на Работната организација Земјоделско-индустриски комбинат „Прилеп“ во Прилеп, донесен од централниот работнички совет на комбинатот на седницата од 28 декември 1973 година;

б) Правилникот за распределба на личните доходи на работната организација на здружениот труд Земјоделско-индустриски комбинат „Прилеп“ во Прилеп, донесен од централниот работнички совет на комбинатот на седницата од 21 октомври 1972 година;

в) Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за распределба на личните доходи во комбинатот, донесен од централниот работнички совет на комбинатот на седницата од 7 ноември 1975 година; и

г) Правилникот за усогласување на членовите 17 и 22 од Правилникот за распределба на личните доходи, во врска со Општествениот договор за распределување на личните доходи, како и со членот 47 од статутот на комбинатот, донесен од централниот работнички совет на седницата од 5 јули 1975 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ во Прилеп на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на актите означени под б) в) и г) на точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорените акти биле неуставни и незаконити затоа што биле донесени од ненадлежен орган односно од централниот работнички совет на комбинатот, а не непосредно од работниците што не било во согласност со членот 23 од Уставот на СР Македонија и со членовите 4 и 5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

4. Во текот на постапката Судот утврди дека сите самоуправни општи акти, означени во точката 1 на оваа одлука, се донесени од централниот работнички совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ во Прилеп и сеуште се применуваат непосредно во сите основни организации на здружениот труд, во склопот на комбинатот, така што тие не само што не се донесени непосредно од работниците во постапката пропишана со закон, туку се донесени на ниво на работна организација, а не на ниво на основна организација на здружениот труд.

5. Во членот 4 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) е определено дека правата и обврските од меѓусебните односи во здружениот труд работниците во основната организација ги уредуваат со самоуправни спогодби, а според членот 76 од овој закон работниците во организациите на здружениот труд беа должни до крајот на 1973 година своите меѓусебни односи во здружениот труд да ги уредат во согласност со одредбите на овој закон. Исто така според ставот 1 на член 179 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76) работниците слободно и рамноправно, во согласност со самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во основната организација, ги утврдуваат меѓусебните права, обврски и одговорности во трудот со самоуправен општ акт со кој се уредува работниот однос, а во ставот 1 на член 463 од истиот закон е определено дека работниците во основната организација со референдум, покрај другото, одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што сите оспорени акти се донесени од централниот работнички совет на земјоделско-индустрискиот комбинат пред и после влегувањето во сила на сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и сеуште се применуваат, без да бидат усогласени со одредбите на овој закон, ниту пак е пристапено кон усогласување со Законот за здружениот труд. Судот утврди дека овие акти се во спротивност со сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

6. Разгледувајќи го по сопствена иницијатива Правилникот за распределба на личните доходи, донесен на 21 октомври 1974 година, Судот утврди дека во овој правилник постои систем на основи на претпоставениот придонес на работниците. Меѓутоа, мерила за мерење на овие основи и за степенот на нивното влијание врз аконтацијата на личниот доход нема, така што стартната основа за секое работно место е глобално утврдена, односно аконтацијата на личниот доход е утврдена во определен број бодови без да бидат утврдени мерила за секој од предвидените основи на претпоставениот труд на работниците.

Од друга страна, Судот утврди дека во комбинатот постојат нормативи, поточно основните норми се содржани во Нормативите за работа во ЗИК „Прилеп“ во Прилеп кои се донесени во декември 1969 година. Судот исто така утврди дека во овие основни организации на здружениот труд, во кои работниците работат на норма, норми за работа секоја година си донесуваат работниците во соодветните основни организации на здружениот труд во склоп на комбинатот. Ова Судот го утврди и од

нормите за работа на основните организации: „Лозароовоштарство“ и „Поделство“.

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е определено на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд да му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Според ставот 1 на член 23 од Уставот работниците во основната организација на здружениот труд утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, а во ставот 3 на член 42 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд е определено дека основите и мерилата треба да бидат однапред предвидени. Исто така согласно ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што со означениот правилник не се определени мерила со кои се утврдува влијанието на секој од основите на претпоставениот придонес на работниците врз аконтацијата на личниот доход, Судот утврди дека оспорениот правилник во делот во кој не се утврдени овие мерила, не е во согласност со начелото за распределба според трудот.

8. Проучувајќи го понатаму оспорениот правилник за распределба на личните доходи Судот утврди дека нема одредби за вреднување на минатиот труд. Меѓутоа, во членот 20 од овој правилник е определено дека во зависност од искуството што го има работникот на работното место, стручната подготовка, условите на работа, одговорноста и друго, ќе се пресметуваат додатни бодови на бодовите предвидени според систематизацијата на работните места линеарно за сите работници во работната организација. При тоа се одредени мерила за работниците со работно искуство од 5 — 10 години, за кои е определено да добиваат по 30 бодови, работниците од 10 — 15 години работно искуство да добиваат 60 бодови, а работниците со работно искуство над 15 години да добиваат 90 бодови.

Ваквото наградување по основот минат труд Судот смета дека не е во согласност со начелото на распределба според трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и разработено во членот 129 од Законот за здружениот труд, затоа што ова наградување се утврдува линеарно и во точно определени бодови, а не сразмерно со придонесот на работникот.

Судот исто така утврди дека определувањето во членот 26 од овој правилник поради немањето на потребното работно искуство на работникот стартната основа да му се намалува за 5% односно лека поради немањето на соодветната стручна подготовка или работна квалификација стартната основа на работникот да се намалува за секој степен по 5% но не повеќе от 10%. не е во согласност со начелото за наградување според трудот. Ова затоа што ваквото намалување се врши во проценти от пениот износ на стартната основа која е утврдена во бодови, а не само по определениот основ работно искуство, односно потребна стручна подготовка или работна квалификација.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. број 1/77
7 декември 1977 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с.р.

58.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на членот 50 од Самоуправната спогодба за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи на работниците на Центарот за заштита на деца и младинци „11 Октомври“ во Скопје, усвоена од Соборот на работните луѓе на 19 ноември 1976 година, во делот во кој се утврдени мерилата по основот стручна подготовка и степен на квалификација, по одржаната јавна расправа на 14 септември 1977 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВА членот 50 од Самоуправната спогодба за стекнување и распоредување на доходот и распределбата на средствата за лични доходи на работниците на Центарот за заштита на деца и младинци „11 Октомври“ во Скопје, усвоена на Соборот на работните луѓе на 19 ноември 1976 година, во делот во кој се утврдени мерилата по основот стручна подготовка и степен на квалификација.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Центарот за заштита на деца и младинци „11 Октомври“ во Скопје на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка, со решението У. бр. 43/77 од 15 јуни 1977 година поведе постапка за оценување законитоста на одредбата од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со членовите 7 и 193 од Законот за средното образование, поради тоа што стручната подготовка што лицата ја стекнале во верифицирани училишта за средно образование не била еднакво вреднувана со стручната подготовка стекната во постојните училишта за средно образование.

4. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во оспорената самоуправна спогодба постои разработен систем на утврдени основи и мерила. Така, во членот 50 од оспорената самоуправна спогодба определени се мерила за секој основ одделно, а секој основ е разврстен во степени, во зависност од природата на работите и работните задачи на кои е распореден работникот, а пак од своја страна секој степен е поделен на три потстепен со одреден број на бодови за секој потстепен во зависност од тоа дали се работи за едноставни, помалку сложени, сложени или многу сложени работи. Во делот во кој се утврдени мерилата по основот стручна подготовка и степен на квалификација се определени број на бодови за стручната подготовка и степенот на квалификацијата за точно определени работи и работни задачи што треба да ги врши работникот, па за средната стручна подготовка за одредено занимање утврдени се 160 бодови, а за средната стручна подготовка 190 бодови.

Во Самоуправната спогодба за внатрешна организација на работата и систематизација на работните места во Центарот за заштита на деца и младинци „11 Октомври“ во Скопје, усвоена на Соборот на работните луѓе на 30 јуни 1976 година, за работи и работни задачи што ги врши негователка, како потребна стручна подготовка е предвидена она која што е сформира во средно медицинско училиште и по училиштето за негователки.

5. Според ставот 2 на член 4 од Законот за средното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/70, 39/71, 5/73, 17/74 и 4/77) услов за злоставење со средно образование е претходно завршено основно училиште односно основно образование за возрасните. Со членот 7 од овој закон е предвидено средното образование што го организираат училиштата и другите установи и организации за средно образование за кои е утврдено дека ги исполнуваат условите за вршење на образовно-воспитна дејност

пропишани со овој закон (верифицирани установи) добива општо признание од општествената заедница и дека овие установи за средно образование издаваат свидетелства за средно образование како јавни исправи, во согласност со одредбите на овој закон. Според членот 17 од истиот закон училиштата за средно образование се стручните училишта за одделни занимања и струки во стопанството и општествените служби, гимназиите и уметничките училишта. Со членот 193 од цитираниот закон на лицата кои до 19 октомври 1971 година се здобиле со образование во некои од постојните училишта и други установи и организации според наставниот план и програма што бил одобрен од надлежниот орган, им се признава средно образование во смислата на овој закон.

Со оглед на тоа што со членот 50 од оспорената самоуправна спогодба, во делот во кој се утврдени мерилата изразени во бодови по основот стручна подготовка и степен на квалификација, на образованието кое е стекнато во верифицирано училиште за средно образование не му е дадена иста вредност на образование што е стекнато во постојните училишта за средно образование, Судот утврди дека означената одредба во оспорениот дел не е во согласност со Законот за средното образование затоа што во смислата на овој закон средното образование им се признава на сите лица кои до истекот на рокот определен во законот се здобиле со образование во верифицираните установи според наставниот план и програма што бил одобрен од надлежниот орган. Судот смета дека и овие лица треба во смислата на означениот закон да се третираат како лица со завршено средно образование во својата струка и при вреднувањето на работите и работните задачи што се определени за овие работници по основот образование да бидат изедначени по бројот на бодовите со работниците што имаат завршено средно образование.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 43/77

14 септември 1977 година
СкопјеПретседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с.р.

59.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија, алинејата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, оценувајќи ја уставноста и законитоста на одлуката бр. 02-43, донесена на 5 февруари 1977 година од работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд „Куманово“ во Куманово, во состав на Претпријатието за стопанисување со води „Водостопанство“ во Скопје, на седницата од 21 декември 1977 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА одлуката бр. 02-43 донесена на 5 февруари 1977 година од работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд „Куманово“ во Куманово, во состав на Претпријатието за стопанисување со води „Водостопанство“ во Скопје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Куманово“ во Куманово на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 88/77 од 9 ноември 1977 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорената одлука означена во точката 1 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето

за нејзината согласност со членот 5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73), со ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд, со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд. Ова затоа што оспорената одлука била донесена од работничкиот совет и што со неа личниот доход е бил определен во фиксни месечни износи во бодови без утврдување на основи и мерила.

4. Во претходната постапка и на седницата одржана на 21 декември 1977 година Судот утврди дека оспорената одлука е донесена од работничкиот совет на основната организација и дека со неа поименично на секој работник му е определен личниот доход во фиксен месечен износ, во зависност од степенот на стручната подготовка без утврдување на основи и мерила.

5. Согласно членот 5 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд кој беше во сила во времето на донесувањето на оспорената одлука предлогот на самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд го подготвува работничкиот совет. Во подготвувањето на самоуправната спогодба мора да се обезбеди учество на работниците од сите делови на работната организација односно основната организација. Предлогот на самоуправната спогодба го утврдуваат работниците со мнозинство на гласовите. Самоуправната спогодба се смета за склучена кога 2/3 од вкупниот број на работниците дадат писмена изјава со која ја прифаќаат самоуправната спогодба. Овие одредби се однесуваат и на самоуправната спогодба за распределба на средствата за лични доходи на работниците. Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. На основа ставот 1 на член 463 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација со референдум одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка.

Со тоа што оспорената одлука, со која се врши распределба на средствата за лични доходи е донесена од работничкиот совет на основната организација, а не од работниците непосредно во постапката предвидена со членот 5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, Судот оцени дека таа е во спротивност со наведената законска одредба. Ова и затоа што донесувањето на самоуправниот општ акт за распределба на средствата за личните доходи е неотуѓиво право на работниците кое тие не можат да го пренесат на работничкиот совет односно друг нему соодветен орган. Освен тоа оспорената одлука е противуставна и незаконита и затоа што личниот доход на работниците е определен во фиксни месечни износи во зависност само од степенот на стручната подготовка без основи и мерила за определување на висината на личниот доход, поради што таа не е во согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија односно е во спротивност со ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

На основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 88/77

21 декември 1977 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с.р.

60.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членовите 54, 55 и 68 и на табеларниот дел од Самоуправната спогодба за основите и мерилата на условите за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи во Основната организација на здружениот труд VI-то градилиште „Бетон“ — Тетово, донесена на собирот на работните луѓе одржан на 23 јуни 1977 година, по јавната расправа одржана на 21 октомври 1977 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 54 и 55 и Табеларниот дел од Самоуправната спогодба за основите и мерилата на условите за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи во основната организација на здружениот труд на VI-то Градилиште „Бетон“ — Тетово донесена од собирот на работните луѓе одржан на 23 јуни 1977 година.

2. СЕ ПОНИШТУВА членот 68 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд VI-то Градилиште „Бетон“ во Тетово, на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

4. Општествениот правобранител на самоуправањето на општината Тетово, поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на членот 68 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука, а Уставниот суд на Македонија по сопствена иницијатива, со решение У. бр. 96/77 од 15 септември 1977 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 54 и 55 и на Табеларниот дел од означената самоуправна спогодба затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, односно за нивната спротивност на ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во членот 53 од оспорениот акт се определени основи за стекнување на личниот доход остварен со тековен труд. Тие основи се образованието, работното искуство, организаторските способности, иницијативноста итн. Меѓутоа, Судот утврди дека оспорената самоуправна спогодба нема мерила за сите предвидени основи па не може да се утврди учеството по секој основ одделно во формирањето на личниот доход. Ова Судот го утврди од увидот во табеларниот дел за утврдување стартните основи на работниците, според која стартната основа се определува според основот стручна подготовка и основот минат труд. Во табеларниот дел пак, во кој се претставени работните места, дадени се рамки во кои може да се движи височината на личниот доход. Утврдувањето на конкретните износи на стартните основи се врши според членовите 54 и 55 од оспорената самоуправна спогодба. Во членот 54 е определено дека предлог за одредување на стартната основа дава непосредниот раководител, а одлучува работничкиот совет на основната организација. Според членот 55, висината на стартните основи на раководните работни места одредени со статутот, ја определува работничкиот совет на предлог на генералниот директор односно на основната организација на здружениот труд.

Во ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија е предвидено работниците во основната организација на здружениот труд заради остварување на начелото на распределба според трудот и резултатите од трудот, да утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за своите лични доходи. Исто така во ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд е предвидено личниот доход на работникот да се утврдува според однапред предвидени основи и мерила во основната организација на здружениот труд, во согласност со основите и мерилата утврдени со самоуправната спогодба и со општествениот договор. Во ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд е предвидена должност за работниците во основната организација да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

При вака утврдената фактичка и правна состојба, Судот утврди дека распределбата на средствата за лични доходи во Основната организација на здружениот труд VI-то Градилиште во Тетово се врши делумно според основите стручна подготовка и работно искуство, за кои постојат однапред предвидени мерила, а за другите основи делумно според мерилата кои за секој конкретен работник ги утврдува работничкиот совет во рамките на износите определени во табеларниот дел. Ваквиот начин на определување на мерила Судот го оценува како спротивен односно несогласен на уставните и законски барања личниот доход на работниците да се утврдува според однапред утврдени основи и мерила кои ги донесуваат непосредно работниците во основната организација на здружениот труд. Сходно на тоа, Судот смета дека работничкиот совет не може да ги утврдува мерилата за одредени основи за стекнување на личниот доход и на тој начин да ја определува месечната аконтација на личниот доход на работниците, па затоа оцени дека членовите 54 и 55 и табеларниот дел на означената самоуправна спогодба не се во согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија односно спротивни се со ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

Во претходната постапка и на јавната расправа Судот исто така утврди дека во членот 68 од означената самоуправна спогодба е определено, до усвојувањето на заеднички критериуми за утврдување на доходот и личните доходи по основот минат труд од страна на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, правото на личен доход по овој основ работниците да го остваруваат во записност од непрекинато проведеното работно време (работен стаж) во конкретната организација на здружениот труд. Тоа значи дека на работниците е основната организација не им се признава оној работен стаж кој го поминале во друга организација на здружениот труд.

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е предвидено, на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, да му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Судот смета дека кога основната организација на здружениот труд како критериум за стекнување на личниот доход по основот минат труд го зема работниот стаж на работникот, таа треба да ги изедначи сите работници во поглед на вреднувањето на стажот без оглед дали е тој поминат во таа или во друга организација на здружениот труд како и во поглед на стажот произнесен по други основи (учество во НОБ и др.). Непризнавањето на работниот стаж поминат во други организации на здружениот труд како околност која му дава право на работникот да учествува во распределба на средствата за лични доходи по основот минат труд, Судот го оцени како спротивно на начелото на наградување според трудот, па утврди дека членот 68 од означената самоуправна спогодба не е во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 96/77

21 октомври 1977 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

61.

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 3/78), Републиката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 1 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ И
НА ГРАДСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА — СКОПЈЕ,
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I

За спроведување на изборите за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именуваат општински изборни комисии за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и тоа:

1. Општинска изборна комисија — Берово

Претседател — ВАСИЛ КАШИРСКИ, дипломиран правник — претседател на Општинскиот суд, а за негов заменик СТОЈАН ТРОШАНСКИ, дипломиран правник — судија на Општинскиот суд;

Секретар — МИЛЕ ЦЕКОВСКИ, дипломиран правник — член на Извршниот совет на Собранието на општината, а за негов заменик СНЕЖАНА ФУРНАЦИСКА, дипломиран правник, стручен соработник во Извршниот совет;

Член — ВАСИЛ БРАШНАРСКИ — правник, секретар на СИЗ за домување, а за негов заменик ВАСИЛ ИЛИОВСКИ, дипломиран правник, секретар на ЗИК „Малеш“.

2. Општинска изборна комисија — Битола

Претседател — БОЖИДАР КОЧОВ, дипломиран правник, судија на Окружниот суд, а за негов заменик ДОНЕ ПЕТЛИЧКОВСКИ, дипломиран правник, заменик на окружниот јавен обвинител.

Секретар — МИХАЈЛО НОЈКОВ, дипломиран правник — судија на Основниот суд на здружен труд, а за негов заменик ЈОСИФ ЛУКОВСКИ, дипломиран правник, заменик судија на Општинскиот суд;

Член — ЈОСИФ ТАЛЕВСКИ, дипломиран правник, шеф на стручна служба во Извршниот совет, а за негов заменик ЈАНКО ГЕОРГИЕВСКИ, правник, началник на одделение.

3. Општинска изборна комисија — Македонски Брод

Претседател — СТОЈАН ПЕТРЕСКИ, дипломиран правник, секретар на Собранието, а за негов заменик ЕЛЕНА ЗДРАВЕСКА, дипломиран правник, референт во шумското стопанство „Сандањски“;

Секретар — СПАСЕ ДАМЧЕСКИ, правник — началник на одделение, а за негов заменик СЛОБОДАН ЈАНДРЕСКИ, правник, секретар на ООЗТ „Треска“;

Член — СТОЛЕ ТРЕНКОСКИ, правник, судија за прекршоци, а за негов заменик ВЕНЧЕ ЗЛАТЕСКИ, началник на одделение.

4. Општинска изборна комисија — Валандово

Претседател — ИВИЦА МИТЕВСКИ, дипломиран правник, ЗИК „Анска Река“ — Валандово, а за негов заменик МИРА ПЕТКОВА, дипломиран правник, секретар на Собранието на општината;

Секретар — МИТКО ТАШЕВ, правник — началник на одделение, а за негов заменик ТОДОР АТАНАСОВ, правник, началник на одделение;

Член — КРСТЕ ГЛИГОРОВ, правник — судија за прекршоци, а за негов заменик МУЗАФЕР СЕДМАНОВ, раководител на Управа за приходи.

5. Општинска изборна комисија — Винаца

Претседател — ДИМИТАР КОЧАНОВ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд, а за негов заменик ГОРГИ АНАКИЕВ, дипломиран правник, секретар на Домот за народно здравје;

Секретар — СИМО НИКОЛОВСКИ, правник, секретар на Извршниот совет, а за негов заменик ГОРГИ ФИЛИПОВ, правник — секретар на Собранието на општината;

Член — ИЛИЈА АНДОНОВ, правник, началник на одделение во Собранието, а за негов заменик МИЛИЦА ПЕТРОВСКА, правник, референт за имотно-правни работи во Собранието.

6. Општинска изборна комисија — Гевгелија

Претседател — РИСТО ТАНЕВ, дипломиран правник, претседател на Општинскиот суд, а за негов заменик ВЕЛИКА КАРАНИКОЛОВА, дипломиран правник, заменик јавен правобранител;

Секретар — МАКСИМ ПРОШЕВ, дипломиран правник, началник на одделение, а за негов заменик МАРИКА МИЦЕВА, дипломиран правник, правен референт во филијалата на Стопанската банка.

Член — ТОМЕ КАРАЈКОВ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд, а за негов заменик ЛЕНА ЈОВАНОВА, правник, општински судија за прекршоци.

7. Општинска изборна комисија — Гостивар

Претседател — ВАНГЕЛ ДУРОСКИ, дипломиран правник, секретар на Собранието, а за негов заменик НАЈДО РИСТОСКИ, дипломиран правник, секретар на Извршниот совет;

Секретар — АКИФ РАМАДАНИ, правник, началник на одделение, а за негов заменик БОШКО СТЕФАНОВСКИ, референт во Извршниот совет;

Член — ВЕРА ГЕОРГИЕВСКА, дипломиран правник, шеф на стручна служба, а за нејзин заменик ИСМЕТ ФЕТАИ, дипломиран правник, шеф на стручна служба во Извршниот совет.

8. Општинска изборна комисија — Дебар

Претседател — ФАТОН ПАЧУКУ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд, а за негов заменик ТОМЕ БУЖАРОВСКИ, дипломиран правник, општински јавен обвинител;

Секретар — ЛАЗО ТОПАЛОВСКИ, правник, референт во Собранието, а за негов заменик ИЗЕТ ШЕМШИ, дипломиран правник, секретар на ООЗТ ХЕ „Шпиље“;

Член — ШАХИН ДАЦИ, дипломиран правник, судија за прекршоци, а за негов заменик ПЕТКО АНДОНОВСКИ, правник, началник на одделение.

9. Општинска изборна комисија — Делчево

Претседател — ВАНЧО ЦОНЕВСКИ, дипломиран правник, — претседател на Општинскиот суд, а за негов заменик МИТКО ГОРГИЕВ, дипломиран правник на работа во Општинскиот суд;

Секретар — ГОРГИ СТОИЛКОВСКИ, дипломиран правник, општествен правобранител на самоуправањето, а за негов заменик ВАНЧО СТОЈКОВСКИ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд.

Член — БОРИС МУЦУНСКИ, правник, секретар на Извршниот совет, а за негов заменик НАДА АНГЕЛОВСКА, шеф на отсек во Собранието.

10. Општинска изборна комисија — Демир Хисар

Претседател — РИСТО ГАЛОВСКИ, дипломиран правник, секретар на Собранието, а за негов заменик ЦВЕТКО КУЗМАНОВСКИ, дипломиран правник, секретар на Извршниот совет;

Секретар — ВЛАДО РАДЕВСКИ, дипломиран правник, трудов инспектор во Собранието, а за негов заменик ДИМЧЕ ЈАНКУЛОСКИ, правник;

Член — СВИЛКО КРСТЕВСКИ, началник на одделение во Собранието, а за негов заменик ИВАН ПЕТРЕВСКИ, правник, референт во Собранието.

11. Општинска изборна комисија — Кавадарци

Претседател — ДИМИТАР МАНЧЕВ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд, а за негов заменик ПЕТАР РИСТОВ, дипломиран правник, Општински јавен правобранител;

Секретар — ВАНЕ ПОПОВ, дипломиран правник, началник на одделение, а за негов заменик МЕТОДИ ДАВЧЕВ, дипломиран правник, референт во одделение;

Член — РИСТО АТАНАСОВ, раководител на ООЗТ, а за негов заменик ЖИВКО БАКЕВ, раководител на служба во „Фени“.

12. Општинска изборна комисија — Кичево

Претседател — ВЕЛЕ КАЛЧИНОСКИ, дипломиран правник, секретар на СИЗ, а за негов заменик КИРИЛ МИЛАДИНОВСКИ, дипломиран правник, Општински јавен правобранител.

Секретар — ОСМАН КАДРИУ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд, а за негов заменик ЦВЕТАН ДАНИЛОСКИ, референт во одделение;

Член — ИВАН ЈОЛЕСКИ, референт во Собранието, а за негов заменик ЦВЕТАН СТОЈКОСКИ, референт во одделение.

13. Општинска изборна комисија — Кочани

Претседател — РАДЕ ФИЛИПОВ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд, а за негов заменик СЕРАФИМ ЈАНЕВ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд;

Секретар — ЃОРЃИ КОСТОВ, дипломиран правник, секретар на Извршниот совет, а за негов заменик СТОЈЧО СПАСОВ, дипломиран правник, секретар на секретаријатот на општа управа;

Член — НИКОЛА НИКОЛОВ, дипломиран правник, секретар на Собранието, а за негов заменик ЈОРДАН ДАНИЛОВ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд.

14. Општинска изборна комисија — Кратово

Претседател — ЃОРЃИ БЕЛОГАСКИ, дипломиран правник, секретар на Собранието, а за негов заменик ЉУПЧО СИМЈАНОВСКИ, дипломиран правник, претседател на Општинскиот суд;

Секретар — БОРИС ПЕШОВ, началник на одделение, а за негов заменик ДРАГАН САНДЕВ, судија за прекршоци;

Член — МИТКО ИВАНОВ, референт во Собранието, а за негов заменик МИЛКА БИЛКОВА, референт во Собранието.

15. Општинска изборна комисија — Крива Паланка

Претседател — ЈОРДАН СТЕФАНОВСКИ, дипломиран правник, секретар на Собранието, а за негов заменик ИВАН СТОЈЧЕВСКИ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд;

Секретар — СТОЈКО АНТОВСКИ, правник, секретар на Извршниот совет, а за негов заменик ДЕНКО МИШЕВСКИ, дипломиран правник, шеф на служба;

Член — МИЈАЛЧЕ ИЛИЕВСКИ, правник, началник на одделение, а за негов заменик ДИМЧЕ АТАНАСОВСКИ, правник, началник на одделение.

16. Општинска изборна комисија — Крушево

Претседател — СОТИР МЕЛЕ, дипломиран правник, секретар на Извршниот совет, а за негов заменик ТОДОР ГОНДА, дипломиран правник, работник во трговско претпријатие.

Секретар — МИХАЈЛО НАКА, дипломиран правник, началник на одделение, а за негов заменик ДИМЧЕ ТРАЈКОСКИ, на работа во општинскиот синдикален совет;

Член — КОЧО ЃОРЃИОСКИ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд, а за негов заменик ЖИВКО ТАЛЕСКИ, дипломиран правник, секретар на ОЗТ „Комуна“ — Крушево.

17. Општинска изборна комисија — Куманово

Претседател — РАДОМИР КАРЕВСКИ, дипломиран правник, претседател на Општинскиот суд, а за негов заменик НИКОЛА СПИРИДОНОВСКИ, дипломиран правник, зам. општински јавен обвинител;

Секретар — ЈАКОВ СТАНКОВИК, дипломиран правник, заменик на Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето, а за негов заменик ДУШАН СЕРАФИМОВИК, дипломиран правник, референт во Собранието;

Член — ЛИМАНИ ИСМАИЛ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд, а за негов заменик, СТОЈАН ГЕЛЕВСКИ, правник, референт во Собранието.

18. Општинска изборна комисија — Неготино

Претседател — МИШКО МИШЕВ, дипломиран правник, Општински јавен правобранител, а за негов заменик РАТКО ПЕТРОВСКИ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд;

Секретар — ЦВЕТКО СТОЈКОВСКИ, дипломиран правник, секретар на Извршниот совет, а за негов заменик ДУШКО АНДОВ, дипломиран правник, референт во Собранието;

Член — РИСТО ДЕЛОВСКИ, правник, секретар на Собранието, а за негов заменик ВАСИЛ ЈОВАНОВСКИ, правник, судија за прекршоци.

19. Општинска изборна комисија — Охрид

Претседател — НИКОЛА КАРАМЕШИНОСКИ, дипломиран правник, судија при Општинскиот суд, а за негов заменик РУЕ САЛИЕСКИ, дипломиран правник, член на Извршниот совет;

Секретар — КРСТЕ КРСТАНОСКИ, правник, шеф на сектор, а за негов заменик ФИЛИП ФИЛИПОСКИ, референт во Собранието;

Член — БЛАГОЈА РЕЧКОСКИ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд, а за негов заменик ИЛИЈА БАЛЕСКИ, инспектор на труд.

20. Општинска изборна комисија — Прилеп

Претседател — ВЕТА СТОЈАНОВСКА, дипломиран правник, секретар на Собранието, а за нејзин заменик ТРАЈКО ТАБЛОСКИ, дипломиран правник, секретар на Извршниот совет;

Секретар — ТРАЈКО ВИНОВСКИ, правник, секретар на Соборот на Месната заедница, а за негов заменик СЛОБОДАНКА ЕЛХОФЕР, дипломиран правник, началник на одделение;

Член — ДИМИТАР ГУГУЧЕСКИ, дипломиран правник, раководител на служба, а за негов заменик БОРИС РИСТЕСКИ, дипломиран правник, началник на управа.

21. Општинска изборна комисија — Пробиштип

Претседател — МИЛЕ СТОИМЕНОВСКИ, дипломиран правник, началник на одделение, а за негов заменик СТОЈАНЧЕ НАСКОВСКИ, дипломиран правник, работник во Заедницата на осигурување на имоти и лица;

Секретар — СТОЈАН МАКСИМОВСКИ, дипломиран правник, секретар на Собранието, а за негов заменик СТАНКО ДЕНКОВ, правник, инспектор за приходи во Собранието;

Член — ДРАГАН ВЕЛКОВ, дипломиран правник, правник во рудници „Злетово“, а за негов заменик СТОИМЕН ИЛИЕВСКИ, правник, работник во орган за внатрешни работи.

22. Општинска изборна комисија — Радовиш

Претседател — ЛАЗАР ЃОРЃИЧКОВ, дипломиран правник, претседател на Општинскиот суд, а за негов заменик ЛЕНЧЕ ГАВРИТОВА, дипломиран правник, началник на одделение;

Секретар — КОСТА ЃОЗЕВ, дипломиран правник, секретар на Извршниот совет, а за негов заменик СЛАВЧО МИЛЕВ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд;

Член — РИСТО ДОНЕВ, правник, началник на одделение, а за негов заменик НОЈКО АРСОВ, дипломиран правник, на работа во Јавното обвинителство.

23. Општинска изборна комисија — Ресен

Претседател — САБИТ КРАНЛИ, дипломиран правник, претседател на Општинскиот суд, а за негов заменик НАСТЕ СТАРКОВСКИ, дипломиран правник, секретар на градежното претпријатие „Слога“;

Секретар — НАУМЕ ПЕТКОВСКИ, дипломиран правник, секретар во Собранието, а за негов заменик ЖИВКО СПИРОВСКИ, шеф на биро во Собранието;

Член — ДОБРИВОЈ КОТЕВСКИ, дипломиран правник, секретар на Извршниот совет, а за негов заменик ЛАЗАРИНКА НЕЧОВСКА, дипломиран правник, работник во одделение.

24. Општинска изборна комисија — Свети Николе

Претседател — АНДРЕЈА ВЕСОВ, дипломиран правник, претседател на Општинскиот суд, а за негов заменик ДИМИТАР КОВАЧЕВ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд;

Секретар — АНГЕЛ МАНЕВСКИ, правник, секретар на Извршниот совет, а за негов заменик ПАВЛИНА ДУКАС, правник, референт во Собранието;

Член — АНГЕЛ ТЕЛЕВ, правник, секретар на СИЗ, а за негов заменик ЃОРЃИ ЃОРЃИЕВ, правник, на работа во „Прогрес“.

25. Општинска изборна комисија — „Карпош“ — Скопје

Претседател — МИЛОШ СИМОНОВ, дипломиран правник, судија на Окружниот стопански суд, а за негов заменик ВЛАДИСЛАВ МИШЕВ, дипломиран правник, на работа во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација;

Секретар — АЛЕКСАНДАР ТРЕНЧЕВСКИ, дипломиран правник, секретар на Соборот на здружен труд, а за негов заменик ЃОРЃИ СТРЕЗОВСКИ, дипломиран правник, секретар на Општествено-политичкиот собор;

Член — ТОМЕ НЕСТОРОВСКИ, дипломиран правник, судија на Судот на здружен труд на Македонија, а за негов заменик ВИКТОР КАЛТАЗИ, дипломиран економист, на работа во „Механика“.

26. Општинска изборна комисија — „Чаир“ — Скопје

Претседател — МИХАЈЛО МАНЕВСКИ, дипломиран правник, заменик на Републичкиот јавен обвинител, а за негов заменик МИЛОВАН ШИКОВСКИ, дипломиран правник, секретар на Собранието;

Секретар — БЛАЖО СПАСОВСКИ, дипломиран правник, самостоен референт во Собранието, а за негов заменик СТРАХИЛ ТОДОРОВСКИ, дипломиран правник, секретар на Соборот на здружен труд;

Член — БЛАГУН МОМИРОВСКИ, дипломиран правник, началник на стручна служба, а за негов заменик ИВАНКА КОЛОВСКА, дипломиран правник, работник во стручна служба.

27. Општинска изборна комисија „Центар“ — Скопје

Претседател — ВЕЛИМИР ВЕЉАНОВСКИ, дипломиран правник, секретар на Извршниот совет, а за негов заменик ЈАНАКИЈА АТАНАСОВСКИ, дипломиран правник, секретар на Соборот на здружен труд;

Секретар — ДИМИТАР ТОДОРОВСКИ, дипломиран правник, судија на Основниот суд на здружениот труд, а за негов заменик ХАСАН ИСМАИЛИЈ, дипломиран правник, работник во ОЗТ „Славија“;

Член — АСЕН НИКОЛОВ, дипломиран правник, Јавен правобранител на град Скопје, а за негов заменик ВЕДАТ ВЕЛИ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд.

28. Општинска изборна комисија „Кисела Вода“ — Скопје

Претседател — ТОДОР ЃЕОРГИЕСКИ, дипломиран правник, судија на Окружниот суд, а за негов заменик КИРО ИВАНОВСКИ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд Скопје;

Секретар — КОЧА ХАЌИ-ЛЕГА, дипломиран правник, судија на Окружниот суд, а за негов заменик СТОЈАН ПЕТРОВСКИ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд — Скопје I;

Член — ТОМЕ ЗИМБАКОВ, дипломиран правник, на работа во „Охрид“, а за негов заменик ЛИЛЈАНА РИСТЕВСКА, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд Скопје II.

29. Општинска изборна комисија „Газибаба“ — Скопје

Претседател — ТРАЈАН МЛАДЕНОВСКИ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд Скопје II, а за негов заменик САВО КРСТЕВСКИ, дипломиран правник, на работа во „Алкалоид“ — Скопје;

Секретар — МИЛОРАД РИСТЕВСКИ, дипломиран правник, секретар на Соборот на здружен труд, а за негов заменик ИВАНЧО ПЕТКОВСКИ, дипломиран правник, секретар на Собор;

Член — ЈОЗЕФ МАРАШЕВИЌ, дипломиран правник, на работа во МЗ „Тито“ — Скопје, а за негов заменик СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЌ, дипломиран правник, началник на одделение.

30. Општинска изборна комисија — Струга

Претседател — ЈОНЧЕ БЕЛЕСКИ, дипломиран правник, претседател на Општинскиот суд, а за негов заменик ИДРИЗ ЗИБА, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд.

Секретар — ПЕРО ГОЃО, дипломиран правник, секретар на СО, а за негов заменик ЧЕДОМИР НЕЈОСКИ, дипломиран правник, Општински јавен правобранител.

Член — ЃОРЃИ ТРАЈКОСКИ, правник, секретар на СЗТ, а за негов заменик РАДОВАН ПОПОСКИ, дипломиран правник, секретар на Собор.

31. Општинска изборна комисија — Струмица

Претседател — ЛАЗО КАРАКОЛЕВ, дипломиран правник, секретар на Извршниот совет, а за негов заменик КИРИЛ ОЦАКОВ, дипломиран правник, заменик општествен правобранител на самоуправањето;

Секретар — КОСТАДИН ЧИЛИМАНОВ, референт за седница во Извршниот совет, а за негов заменик ВИОЛЕТА СОКОЛОВА, дипломиран правник, референт во Собранието;

Член — САВЕТА КУЧУКОВА, дипломиран правник, референт во Собранието, а за нејзин заменик АЛЕКСА СТОИЛКОВ, правник, референт во Собранието.

32. Општинска изборна комисија — Тетово

Претседател — БЕКИР ИСЕНИ, дипломиран правник, претседател на Општинскиот суд, а за негов заменик МИЧО ГАЈДАЦИЕВ, дипломиран правник, референт во Собранието;

Секретар — ТОМИСЛАВ СТЕПАНОВСКИ, правник, секретар на Извршниот совет, а за негов заменик ВЕЛИЈА ВЕЛИЈУ, правник, началник на одделение;

Член — АБДУРАХМАН АЛИТИ, дипломиран правник, началник на секретаријат, а за негов заменик РИСТО САВЕВСКИ, на работа во Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз.

33. Општинска изборна комисија — Титов Велес

Претседател — ЈОВАН БОГДАНОВ, дипломиран правник, претседател на Општинскиот суд, а за негов заменик ЗЛАТЕ ЛОЗАНОВСКИ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд;

Секретар — ЈОВАН ЛАЗОВСКИ, дипломиран правник, инспектор во Собранието, а за негов заменик КАТАРИНА КОСТОВА, дипломиран правник, референт во Извршниот совет;

Член — ЈОВАН ДИМОВ, дипломиран правник, судија на Општинскиот суд, а за негов заменик ГОРДАНА СОФИЈАНОВА, дипломиран правник, секретар во ОЗТ.

34. Општинска изборна комисија — Штип

Претседател — ВЕОЛЕТА ЈОСИФОВА, дипломиран правник, судија на Окружниот суд, а за нејзин заменик БЛАГОЈ КЕДЕВ, дипломиран правник, Општински општествен правобранител на самоуправањето;

Секретар — ПЕТРЕ АНГЕЛОВ, дипломиран правник, секретар на Извршниот совет, а за негов заменик ВАСКА ПЛЕШКОВА, дипломиран правник, началник на одделение;

Член — ДЕНИЦА ЦАЦКОВА, дипломиран правник, судија на Основниот суд на здружен труд, а за нејзин заменик СИМЕОН БОЧВАРОВ, дипломиран правник, самостоен советник во СИЗ.

II

За спроведување на изборите за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува и тоа:

Градска изборна комисија — Скопје.

Претседател — БЛАЖО ПЕТКОВСКИ, дипломиран правник, претседател на Окружниот суд, а за негов заменик ПЕТАР ГОЛУБОВСКИ, дипломиран правник, судија на Окружниот суд.

Секретар — НАДА ЗЕЧЕВИК, дипломиран правник, на работа во Собранието на град Скопје, а за нејзин заменик ЈОРДАН НИКОЛОВСКИ, правник, началник на стручна служба.

Член — ЉУПЧО БИДИКОВ, дипломиран правник, началник на стручна служба, а за негов заменик КАРЛО МАЗАРЕК, дипломиран правник, заменик јавен правобранител.

III

Решението влегува во сила со неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број 49-5
6 февруари 1978 година
Скопје

Секретар,
Данчо Стојчески, с. р.

Претседател,
Стојче Поповски, с. р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО**

Пред овој суд се води спор за оспорување на татковство и утврдување на татковство по тужбата на тужителот Ацовски Ѓорѓи од село Жилче против тужените Цветко Ацовски и Драгољуб Ѓорѓевски од село Жилче. Вредност на спорот 2000 н. динари.

Се повикува тужениот Цветко Ацовски да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде определен старател во смисла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси до окончавањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1077/77.
(5)

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е тужба за оспорување на татковство од страна на тужителите Илиевска Милка и Илиевски Благоја, двајцата од село Раотинце, против тужените Крсто Здравковски од Белград, ул. „Добрачина“ бр. 54, а сега со непозната адреса во Југославија и Доца Тацева Димовска од село Раотинце. Вредност на спорот 50,00 нови динари.

Бидејќи тужениот Крсто Здравковски од Белград сега е со непозната адреса во Југославија, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот или да определи свој полномошник кој ќе го застапува. Во спротивно, по истекот на определениот рок, ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 312/77 (6)

Пред овој суд се води спор за сопственост и владеење по тужбата на тужителот Неџири Љаџиф од село Теново, против тужениот Војновски Митре и др. од село Теново. Вредност на спорот 2000 н. динари.

Бидејќи второтужениот Неџири Ељезов Акиф од село Теново се наоѓа на привремена работа во Австрија, со непознато место на живеење, се повикува да се јави во судот или да ја соопшти својата точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде одреден старател, во смисла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси до окончавањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 999/71.
(7)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Ибраим Селимов Ашими од село Урвич, против тужениот Исак Јусуфов Хасани од село Урвич, а сега живее во Турција на непозната адреса и по тужба на вмешувачот Бајрам Мисми од село Урвич.

Се повикува тужениот Исак Јусуфов Хасани од Турција да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник, кој ќе го застапува по спорот П. Бр. 1118/76. Доколку тоа не го стори по службена должност ќе му биде поставен старател кој ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1118/76.
(8)

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор за исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Ислам Шакиров Ислами од село Градец, против тужениот Фета Алили од село Теново, кој сега живее на непозната адреса во Западна Германија.

Се повикува тужениот Фета Алили да се јави на Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да означи свој полномошник.

Доколку во определениот рок не се јави во судот ниту означи свој полномошник, по службена должност а преку Центарот за социјални грижи ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот и ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 148/76. (9)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување на службеност по тужбата на тужителот Јошевски Илиев Атанас од село Вратница, против тужениот Ѓорѓевски Илов Раде од село Вратница, а времено борава на непозната адреса во Западна Германија.

Се повикува тужениот Ѓорѓевски Раде во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да означи свој полномошник кој ќе го застапува по предметот.

Доколку не се јави во определениот рок, ниту означи свој полномошник ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1151/76. (10)

Пред овој суд се води постапка по предлог на предлагачот Ајрули Локман од Тетово, ул. „Ново Село“ бр. 146, за прогласување на умрен на нестаниот Есат Веџета Ајрули, од село Долна Лешница.

Се повикува исчезнатото лице да се јави во колку е во живот, како и секој оној што знае за неговиот живот да му јави за тоа на судот во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 85/77. (11)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија на ОЗТ Фабрика за тули и керамики „Брегалница“, с. Кучичино — Дирекција во Кочани

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за пополнување на следните упразнети раководни работни места:

1. Технички директор на фабриката (избор);
2. Шеф на финансискиот сектор (избор);
3. Шеф на комерцијалниот сектор (избор).

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

За работното место под број 1:

— кандидатот треба да има завршено технолошки, градежен или факултет за применета хемија. За сите факултети најмалку една година работно искуство, при тоа кандидатите да поседуваат организаторски способности и да ја познаваат технологијата од гранката на глинената индустрија.

За работното место под број 2:

— кандидатот треба да има завршено економски факултет, виша книговодствена школа или средно економско училиште и тоа: за економски факултет 2 години работно искуство, за виша книговодствена 6 години работно искуство, за средна економска 6 години работно искуство. Кандидатите треба да поседуваат организаторски способности и да ја познаваат работата од финансиите и водењето на книговодството.

За работното место под број 3:

— кандидатите треба да имаат завршено економски факултет, виша економска школа или средно економско училиште и тоа: за економски факултет 2 години, за виша школа 5 години, а за средна 6 години работно искуство. Кандидатите треба да поседуваат организаторски способности и да ја познаваат работата од комерцијалната насока.

Сите кандидати треба да поседуваат морално-политички квалитети, да не се осудувани и да не се под истрага.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Потребните документи се доставуваат до Дирекцијата на Фабриката во Кочани.

Конкурсната комисија на ОЗТ на Национални паркови и ловишта — Скопје, ООЗТ ловишта и фазанерија „Катланово“, ООЗТ Национален парк „Маврово“ — Маврови Анови и ООЗТ „Услужна единица“ — Скопје, распишува

К О Н К У Р С

за следните работни места:

I.

1. Директор на ОЗТ на Национални паркови и ловишта — Скопје (преименување),
2. Управник на ООЗТ Ловишта и фазанерија „Катланово“ — Скопје (преименување),
3. Управник на ООЗТ Национален парк „Маврово“ — Маврови Анови (преименување),
4. Управник на ООЗТ „Услужна единица“ — Скопје (преименување).

УСЛОВИ:

II.

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови за работното место под:

1. да има висока стручна подготовка — земјоделско-шумарски факултет, најмалку 4 години работен стаж на раководни места во сродни организации;
- 2 и 4. да има висока стручна подготовка — земјоделско-шумарски факултет, најмалку 4 години работен стаж на раководни места во сродни организации;

3. да има висока стручна подготовка — шумарски факултет, најмалку 4 години работен стаж на раководни работни места во сродни организации.

III.

Покрај наведените услови за сите работни места кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да не се осудувани и против нив да не се води истрага во смисла на член 511 од Законот за здружениот труд.

IV.

Личниот доход за сите работни места според Самоуправната спогодба и Правилникот.

Со пријавата кандидатите се должни да достават доказ за стручната подготовка, работниот стаж, дека не се осудувани и дека против нив не се води истрага.

Некомплетираната документација нема да се разгледува.

Документацијата за работните места под 1, 2 и 4 да се доставува на адреса: ОЗТ на Национални паркови и ловишта — Скопје, „Биханка“ б.б., барака 10, со ознака „За конкурс“.

За работното место под 3 документацијата да се доставува на адреса: ООЗТ Национален парк „Маврово“ — Маврови Ангови.

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето. (77)

Согласно член 46 став 2 од Законот за избор на органи на управување и други органи во организациите во здружениот труд и член 50 од Статутот на работната организација, работниот колектив на ОЗТ за прикажување на филмови „Култура“ — Гостивар, распишува

К О Н К У Р С

за именување на индивидуален работодаден орган (директор)

УСЛОВИ:

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, член 168 став 2.

Посебни услови:

— треба да имаат висока школска подготовка и 5 години во кинематографска струка или виша школска подготовка, или соодветна призната виша стручна спрема со 6 години практика во кинематографска струка или висококвалификуван работник во кинематографска струка со 6 години практика;
— да не е под истрага.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Потребните документи се доставуваат до конкурсната комисија на ОЗТ за прикажување на филмови „Култура“ — Гостивар.

Некомплетираните молби, конкурсната комисија нема да ги зема во разгледување. (75)

Советот на Медицинскиот центар „Борис Канчески“ — Гостивар на својата редовна седница, одржана на 27 јануари 1978 година, распишува

К О Н К У Р С

за пополнување (реизбор) на долунведените работни места:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Шеф на сметководство — контер | — — — — — 1 |
| 2. Шеф на оддел за план и анализа, развој и фактурно | — — — — — 1 |
| 3. Шеф на одделение за администрација и референт за работни односи | — — — — — 1 |
| 4. Шеф на одделението за услужно техничка служба и возен парк | — — — — — 1 |

УСЛОВИ:

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружен труд, кандидатите што ќе учествуваат на овој конкурс треба да ги исполнуваат и следните услови:

— за работното место под број еден потребно е да има завршено виша економска школа со три години работно искуство на истоветно работно место;

— за работното место под број два потребно е да има завршено виша економска школа со три години работно искуство на истоветно работно место;

— за работното место под број три потребно е да има завршено виша управна школа со три години работно искуство на истоветно работно место;

— за работното место под број четири потребно е да има завршено средна стручна спрема со три години работно искуство на истоветно работно место.

Предност имаат кандидатите што се во редовен работен однос во Медицинскиот центар „Борис Канчески“ — Гостивар.

Кандидатите што ќе учествуваат на овој конкурс потребно е да достават:

1. молба таксирана со 4 динари таксена марка,
2. доказ за завршена стручна подготовка,
3. доказ за работното искуство.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со приложените документи да бидат доставени на Медицински центар „Борис Канчески“ — Гостивар. (76)

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН ВО ПРИЛЕП

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за избор на двајца асистенти во работната единица за селекција, агротехника и семејно производство

У С Л О В И:

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд и Законот за организирање на научните дејности, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните:

— да имаат завршено земјоделски факултет и да имаат способност и наклоност за научна работа.

Со пријавата кандидатите да ги приложат потребните документи според Законот за здружениот труд и Законот за организирање на научните дејности и работна биографија.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Секретаријатот на Институтот за тутун во Прилеп. (34)

Конкурсната комисија на „Електродистрибуција“ ООЗТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА — Делчево, во согласност со одлуката од Собирот на работните луѓе од 11.01.1978 година

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за избор и именување директор на ООЗТ

Покрај општите услови предвидени во Законот за здружениот труд, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да е дипломиран електроинженер со над 6 месеци работно искуство;

— да е електроинженер со 3 години работно искуство;

— да е електротехничар со 6 години работно искуство;

— да не е осудуван и да не е под истрага;

— да поседува морално-политички квалитети.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до ООЗТ „Електродистрибуција“ — Делчево.

Непотполни молби нема да бидат земени предвид. (39)

Врз основа на член 67 од Статутот на Стопанското претпријатие „Вратство“, село Ростуше, Конкурсната комисија на претпријатието го објавува следниот

К О Н К У Р С

за реизбор на раководни работни места:

1. директор на работната организација,
2. шеф на комерцијалната служба,
3. шеф на сметководството,
4. шеф на Општа служба,
5. шеф на работната единица Текстил,
6. технички раководител.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. За работното место под реден број 1 — да имаат високо образование од економска, правна или техничко-текстилна насока со 3 години работно искуство на раководни работни места;

2. За работното место под реден број 2 — да имаат висока стручна подготовка од економска насока со три години работно искуство на раководно работно место;

3. За работното место под реден број 3 — да имаат висока стручна подготовка со економска насока со 3 години работно искуство на раководно работно место;

4. За работното место под реден број 4 — да имаат висока стручна подготовка од правна насока со 3 години работно искуство во структурата;

5. За работното место под реден број 5 — да имаат висока стручна подготовка од текстилна насока со три години работно искуство во структурата;

6. За работното место под реден број 6 — да имаат висока стручна подготовка од текстилна насока со 3 години работно искуство во структурата.

Кандидатите за сите работни места треба да ги исполнуваат и овие услови:

- да поседуваат морално-политички квалитети;
- да не им е изречена забрана за вршење на такви работи од член 511 од Законот за здружен труд.

Кон молбите да се достават следните документи:

- диплома за школска подготовка;
- потврда за работното искуство; и
- уверение дека не е осудуван и не е под истрага.

Стан не е обезбеден.

Молбите со другата документација да се достават до Конкурсната комисија на Стопанското претпријатие „Вратство“ — Ростуше — 91254 — Ростуше.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните и иснавремено доставените документи нема да се земаат во разгледување и ќе бидат вратени на кандидатите. (40)

Собирот на работните луѓе на работната организација „НОВ ЖИВОТ“ — Скопје на 21-XII-1977 година донесе Одлука за распишување

К О Н К У Р С

за избор на работодавен орган — директор на работната организација

УСЛОВИ:

1. висока, виша или средна стручна подготовка со 15 години работно искуство, од кои над 4 години на раководно работно место во слични работни организации;

2. да не е осудуван и да не е под истрага;

3. да има организациона способност.

Молбите со куса биографија и со потребните документи да се достават до конкурсната комисија на работната организација.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (41)

ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА ОСНОВНАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на слободното работно место:

ДИРЕКТОР НА БАНКАТА

Услови:

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд и другите прописи, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има висока стручна подготовка;

— да има повеќе од 6 години работно искуство на финансиски и стопански работи, од кои најмалку 3 години на раководни места сврзани со стопанството и банкарството;

— да поседува стручно-организациони и други работни способности за вршење на задачите;

— врз основа на своето залагање и резултатите од својата досегашна работа да ужива углед и доверба;

— да поседува морално-политички квалитети;

— да не постојат законски пречки од член 511 од Законот за здружениот труд за неговото именување.

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето.

Пријавите комплетираните со потребните документи за исполнување на бараните услови, како и кратки биографски податоци, да се достават на следната адреса: ОСНОВНА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА — СКОПЈЕ, ул. „Васил Главинов“ бр. 28/II.

Пријавите со непотполна документација, како и пријавите пристигнати по истекот на рокот, нема да се разгледуваат. (43)

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за избор на:

а) По еден наставник во постојанен работен однос (во сите звања) по предметите:

— Основи на правото,

— Економика и организација на земјоделското производство,

— Просторна економија,

— Организација на трудот.

б) За асистенти во постојанен работен однос по предметите:

- Применета економија на СФРЈ,
- група предмети од областа на аграрот,
- група предмети од областа на планирањето,
- Економика на индустриското производство.

Условите за избор се определени во Законот за високото образование и Статутот на Факултетот.

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (42)

Работничкиот совет на Стопанското претпријатие „НАПРЕДОК“ од с. ТРЕБИШТЕ, Гостиварско

распишува

К О Н К У Р С

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ОЗТ

Услови: Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да поседува висока стручна подготовка од (економски или правен факултет) со најмалку 5 години работен стаж во стопанството, од тоа 2 години на раководно работно место;

2. виша или средна стручна подготовка од економско, земјоделско или градежно-техничко образование со најмалку 6 години работа во стопанство, од тоа 2 години на раководно работно место;

3. да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетните и непавремено поднесените документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Пријавите со сета потребна документација се доставуваат до Конкурсната комисија при ОЗТ „Напредок“ с. Требиште, Гостиварско (59)

Собранието на општината Берово, врз основа на член 73 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 10/76) и член 25 став 1 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на СРМ“, бр. 9/77)

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на судија на Општинскиот суд во Берово и јавен правобранител на Општината.

Заинтересираните што ги исполнуваат условите од член 74 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 10/76) и член 24 став 1 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на СРМ“, бр. 9/77), пријавите да ги достават до Собранието на општината Берово во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА БЕРОВО

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76 година),

СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ГОСТИВАР

о б ј а в у в а

дека ќе врши избор — реизбор на:

— еден судија во Општинскиот суд во Гостивар
Заинтересираните кандидати, покрај општите услови предвидени во Законот за работните односи, треба да ги исполнуваат и условите предвидени во член 74 од Законот за редовните судови.

Пријавите со потребните документи, кандидатите да ги доставуваат до Собранието на општината Гостивар — Комисија за избор и именување во рок од 20 дена, сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“. (91)

СОДРЖИНА

	Страна
45. Одлука за помилување на осудени лица —	105
46. Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1977 година — — —	105
47. Одлука за користење на средства на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди во настраданите општини во Републиката — — —	106
48. Одлука за именување на Одлуката за начинот на формирањето на малопродажните цени за свежо месо — — — — —	107
49. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за определување премиија за кравјо и овчо месо во 1975 година — — — — —	107
50. Решение за повторно именување помошник на претседателот на Советот на иселенички прашања на Извршниот совет — — — — —	107
51. Решение за повторно именување помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи — — — — —	107
52. Решение за именување виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — —	107
53. Решение за именување помошник на директорот на Републичкиот завод за статистика — — — — —	108
54. Решение за повторно именување директор на Републичкиот завод за статистика — — — — —	108
55. Решение за разрешување од должност главен републички градежен инспектор — — — — —	108
56. Решение за именување главен републички градежен инспектор — — — — —	108
57. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 1/77 од 7 декември 1977 година — — — — —	108
58. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 43/77 од 14 септември 1977 година — — — — —	110
59. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 88/77 од 21 декември 1977 година — — — — —	110
60. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 96/77 од 21 октомври 1977 година — — — — —	111
61. Решение за именување претседател и членови на општинските изборни комисии и на Градската изборна комисија — Скопје, за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	112